



УПАТСТВА ЗА БОЛЕСТИ

ЖЕНСКИ БОЛЕСТИ

ВОВЕД:

Женските болести се лечливи со помош на методите на алтернативната Медицина со чаеви, чајни мешавини и режими на исхрана. Болестите на женските полови органи се прилично различни и обемни , како болести.

ЗАБОЛУВАЊА:

НАЈЧЕСТИ заболувања и болести на овие органи се: нарушувања на менструалните циклуси, воспаленија на вагината, воспаленија на јајниците и јајцеводите и стерилитетот и болести на дојката и климктериумот како појава и болест.

ТЕРАПИЈА:

Терапијата се состои од три дела и тоа :

ПРВИОТ ДЕЛ е составен од чаеви, чајни комбинации, мацерати, тинктури, медовини, кантариони, чија база на изработка се исклучиво неотровни лековити тревки од Преспанското поднебје со изразено висок и редок квалитет. Комбинациите на терапијата се прават на основа на претходно составена дијагноза, во чие комбинирање влегуваат и до сто врсти на тревки. Нивните дејства се многубројни и многукратни, а се однесуваат на целосно чистење на организмот, исправување на метаболизмот и хормоналниот систем, крвниот и лимфниот систем, со изразити диуретични, антисептични, антибактериски, холагогни, холеритични и многу други својства кои помагаат при лекување на овие заболувања.

ВТОРИОТ ДЕЛ се состои од РЕЖИМ на исхрана, соодветен на дијагнозата и болеста, работен на основа на долгогодишното искуство, како по теориите на Карпер, Гинтер, Бројс, Зараи, Дајмонт и други светски имиња али прилагоден на нашиот менталитет, навиките, поднебјето, микроклиматските услови и поврзаноста на човекот со местото во кое живее и опстојува и производите во околината. Со исхраната се постигнува исправување на биоритамот, метаболичката рамнотежа, внесување и до 70% дневно животна течности преку овоштите и зеленчукот, правилно јадење и права храна исправен и навремен катаболизам и метаболизам, детоксикација на органите и организмот,

јакнење на одбраната, крвниот, хормоналниот и лимфниот систем.

ТРЕТИОТ ДЕЛ е делот без кој не може да се замисли решавање на проблемите а тоа е делот на ДУШАТА, посебно женската душа, психата, потсвеста, внатрешноста, за кое мора да се води строго сметка и да се почитува како посебен дел. Тоа е однос на почитување на човекот како човек, посебно жената, а не однос како кон предмет. Мора да се почитуваат емоциите, чувствата, изразено со нежност, разбирање за проблемите и слично.

ТЕРАПИЈАТА е превентивна, заштитна и исцелителна што значи со нејзиното започнување се избегнуваат болките, нападите, дејствата на истата се благоисцелителни, не се силни и јаки, заради што нејзината примена е подолготрајна. Кај одредени болести лечењето може да трае и повеќе месеци (камен, Ту, Ца, цисти и слично), но истото е нештетно, нештвара навика и нема нус појави со ниедно лекарство. Единствено што смета е долготрајното пиење на чаевите, но кога ќе се земе во предвид дека со тоа се добиваат трајни решенија е сепак исплатливо.

По завршување на Терапијата од 42 дена се прават вообичаени контроли (крвна слика, ехо, ренгентски нативни снимки) и штом се констатира и од лекарска страна дека резултатот е добар и се прекинува терапијата и се даваат совети за натамошно однесување за догледно време за да не дојде до рецидив, односно повторување на заболувањето.

По методите на лечење со оваа терапија, истата не се коси нити се спротивставува со лечењето од страна на современата медицина, така да може истовремено да се

користат и лекаствата од лекарите а да се спроведува и ова терапија.

Пожелно е при спроведување на терапијата да се нагласува сопствената интуиција односно да се наслушнува организмот што му треба и што треба да се прави и по сопствена иницијатива да се презема она што бара организмот, умот или душата, односно треба самиот на себе да сте си лекар.

САМО СО ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ И СООДЕЈСТВО НА СИТЕ ОВИЕ ФАКТОРИ И СОРАБОТКАТА СО БОЛНИОТ И НЕГОВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БОЛЕСТА.

КОИ ЧАЕВИ СЕ ЗЕМААТ И КАКО?

За сите женски заболувања и проблеми се користи комплетна терапија независно од дијагнозата во која влегуваат:

ФЕМИ МИКС,

ХЕПАТО МИКС 3/1

ХЕПАТО МИКС 4/1

ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА 250/500 мл

Во литар и пол звориена вода се ставаат две супени лажици **Феми Микс** , една супена лажица **Хепато Микс 3/1** и една супена лажица **Хепато Микс 4/1**.

Се остава да отстаи најмалку два часа за полесни дијагнози, или 12 часа за потешките дијагнози.

Се процедува и се пие во текот на целиот ден место вода а не наеднаш.

Континуирано се пие 6 денови еден ден се прави пауза и потребни се најмалку недели период од 28 дена.

Преспанска горчица 250/500 мл - се пие 3 пати по едно кафено лажиче на празен стомак

Кај потешките дијагнози се користи и **меговина** која се зема два пати на ден по две кафени лажички заедно со чаевите.

ИСХРАНА:

Се користи вегетаријански начин на исхрана.

Корисно е повеќе пати дневно да се јадат салати од сезонски карактер, посебно се користи зелка, брокула, карфиол, цвекло, кромид и кисело млеко.

БРОЈСОВ СОК ОД ЦВЕКЛО:

500 грама цвекло, 300 грама моркови, две киски магдонос, две целер, се мијат се сецкаат и се мелат на машина за месо мелење. Се ставаат во сад (поголем сад) му се става пола килограм мед и 7 литри ладна вода. Се остава да стои 6 часа. Се цеди и се собира во стаклени шишина, се чува во фрижидер и СЕ ПИЕ ПО 1 ЛИТАР НА ДЕН (задолжително).

Исхраната може да се спроведува и по крвните групи, при што крвната група А, Б, АБ се претежно вегетаријански групи со исклучок може да се користи месо од мисирка и риба.

Крвната група О, треба во исхрана да вклучува варено или печено месо, не пржено во масло, од сите видови (по малку свинско) за сите крвни групи важи забраната за користење на „**БЕЛИТЕ СМРТИ**“.

- Млеко и млечни производи
- Бело брашно и производи
- Бел шеќер и производи
- Ајвар и други намази.